



Бр. 03-851
8.5.2019 год.

Врз основа на Одлуката бр. 12-276/3 од 15.2.2019 год. донесена од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје распишува

Интерен конкурс за доделување на стипендија „Атанас Близнакоф“

Право да конкурираат имаат редовни студенти кои го имаат запишано најмалку трет семестар во учебната 2018/2019 година, во редовните рокови, без презапишување на семестар. На секој факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ се доделуваат по 5 стипендии. Висината на стипендијата изнесува 6.000,00 денари месечно и се исплатува 10 месеци во студиската година почнувајќи од октомври заклучно до јули.

Критериумите за доделување на стипендиите се утврдени со Правилникот за начинот и критериумите за распределба на средствата од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за студентски стипендии бр. 12-276/2 од 15.2.2019 година.

Врз основа на пријавените кандидати, Факултетот донесува одлука за избор на 5 (пет) добитници на стипендија од Фондацијата „Атанас Близнакоф“. Изборот го потврдува Одборот на Фондација кој донесува одлука за потврдување на изборот на добитниците на стипендијата. Доколку за некој кандидат Одборот на Фондацијата на го потврди изборот, од Факултетот ќе побара нов предлог за стипендист од листата на веќе пријавените кандидати.

Пошребни документи:

- Пријава (образец бр. 1);
- биографија (CV);
- уверение за редовно запишани семестри, од почетокот (првиот семестар) на студиите;
- потврда од факултетот дека се положени сите предвидени предмети, заклучно со септемврскиот испитен рок, без презапишување на семестар;
- уверение со бројот на предвидените и положените испити од претходните семестри;
- потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за последната исплатена плата за оваа година, односно за пензионираните членови на семејството, да се достави документ за висината на пензијата - чек; за браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно факултетот или од друга институција;
- уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за претходната година за двајцата родители – старатели на кандидатот, поединечно и за самиот кандидат;
- изјава од кандидатот дека не е корисник на друга стипендија (образец бр. 2);
- изјава од кандидатот за вистинитоста на доставените документи и податоци (образец бр. 3);
- изјава за согласност за обработка и користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (образец бр. 4);

МКС EN ISO/IEC 17025



- изјава за бројност на членови во потесно семејство на кандидатот (*образец бр. 5*).
Обрасците може да се преземат од службата за студентски прашања. Потребните документи кон пријавата на Конкурсот, се доставуваат во копија. Рокот на пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на овој интерен конкурс.

Претседател на конкурсната комисија

проф. д-р Игор Улчар, с.р.